


"Мировниот корпус" е американска владина организација која е основана во 1961 година од поранешниот претседател Џон Кенеди, посветена на светскиот мир и развојот на пријателството меѓу американскиот народ и другите народи во светот.

Оттогаш наваму повеќе од 187.000 волонтери на "Мировниот корпус" биле поканети од 139 земји да помагаат во решавањето на проблемите кои настанаа со ширењето на болеста СИДА, па сè до информатичката технологија и заштитата на природната средина.

На покана од Владата на РМ, од 1996 година околу 240 волонтери од САД учествуваа во решавањето на вакви и на други проблеми со своите домаќини во Битола, Охрид, Кавадарци, Куманово, Кочани, Гостивар, Дебар и други помали градови и села.



ШТО СЕ ВРЕДНУВА
КАЈ ЖЕНАТА?

"GIVE

КАКО РАБОТАТ ДОБРОВОЛЦИТЕ

Тоа се Американци од најразлично потекло, со најразлични способности и искуство, кои одлучиле да станат доброволци за да ги споделат своите вештини, да научат повеќе за светот и да направат позитивни промени во однос на светот во кој живееме, како и искрена желба да научат нешто повеќе за земјата-домаќин. Тие живеат и работат во локалните заедници две години, не примаат плата, а "Мировниот корпус" ги покрива сите нивни трошоци за живот.

"Мировниот корпус" ги почна своите активности во нашата држава во 1996 година на покана на Владата на РМ, во време кога таа се соочуваше со проблемите со транзицијата и ги правеше напорите за создавање пазарна економија и воопшто во развојот на општеството врз демократските принципи, како и со проблемите со управувањето во локалната власт. Досега во Македонија престојувале и работеле околу 240 доброволци на "Мировниот корпус".

Во моментот тие служат во малите градови, села и регионални центри низ целата земја. Тие ѝ помагаат на Македонија

американски претседател, кој беше убиен во Далас во 1963 година, беше познат и по својата реченица: Граѓаните не треба само да прашуваат што ќе им даде државата, туку да се прашаат и што можат тие да направат за сопствената држава!"

Од таквите инспирации на Џон Кенеди израсна агенција на американската федерална влада, посветена на развојот на светскиот мир и пријателство, наречена "Мировен корпус", чии волонтери или доброволци од 1961 година досега биле поканети од повеќе од 137 земји-домаќини да работат со своите локални партнери и домаќини во решавањето на проблемите кои настанаа по ширењето на болеста СИДА, па сè до развојот на информатичката технологија и заштитата на природната средина, како и во изучувањето на англискиот јазик.

Основните цели на "Мировниот корпус" се содржат во обезбедувањето доброволци кои ќе дадат свој придонес во развојот на заинтересираните земји преку размена на искуства и информации, да им помогне на луѓето од земјите-домаќини да имаат подобро разбирање за луѓето од САД, како и да им помогне на Американците да се здобијат со повеќе познавања и разбирање на народите во светот.



Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

Постои една американска поговорка која вели "Give and take", што значи дека некој мора нешто да даде од себе за да може и да прими или да добие нешто за возврат, што претставува девизата на оваа американска владина организација, која своите корени и мисии ги почнала во 1961 година кога тогашниот сенатор, подоцна и претседател на САД, Џон Кенеди, ги предизвика студентите од Универзитетот во Мичиген да се стават во служба на мирот и на развојот на пријателството меѓу американскиот и другите народи во светот, со тоа што ќе живеат и ќе помагаат во тие претежно неразвиени земји. Инаку, многу популарниот и млад

КИОТ "МИРОВЕН КОРПУС" ВЕЌЕ

во процесите на транзиција, која е полна со предизвици, со работа на изучување на англискиот јазик во основното и во средното образование, како и со помагање и асистенција на невладините организации и единиците на локалната самоуправа да ги унапредат нивните организациони, менаџерски и други вештини. Во оваа смисла постои континуирана потреба од квалификувани наставници по англиски јазик во основното и во средното образование во Македонија, особено во малите градови. Наставниците на "Мировниот корпус" работат во училиници или како тренери кои локалните наставници ги обучуваат по англиски јазик. Заедно со своите колеги тие работат на промоција на применливи и модерни методи на изучување на англискиот јазик со користење интерактивни и комуникативни техники.

Доброvolците на "Мировниот корпус" ја подобруваат организационата и менаџерската вештина и практиката на локалните организации и на примената на активности и програми кои произлегуваат од локалните потреби. Тие работат во невладини организации, во образовни институции, одделенија на локалната управа, групи на заедници и со членови на заедниците. Посебно место имаат во совладувањето на проблемите кои настанаа со децентрализацијата на локалната самоуправа и се насочени кон создавање



**ЛУСИЕН ФИЛИПС,
ДИРЕКТОРКА НА
"МИРОВНИОТ КОРПУС" ВО РМ**

на проблемите, луѓето од Македонија се здобиваат со подобро разбирање за Американците и нивната култура, се гради долготрајно пријателство меѓу лицето домаќин и гостинот од САД, кој кај него престојува две години, додека од друга страна, доброvolците добиваат нови знаења и искуства за локалната средина, обичаите и културните навики.

Директорката на американскиот "Мировен корпус" во Македонија, Лусиен Филипс, истакнува дека тие можат да се пофалат со импресивни резултати од досегашната активност на нивните доброvolци. Повеќе од 3.500 ученици или студенти биле вклучени во учењето англиски јазик преку нови интерактивни лекции, кои се изведуваат од доброvolците, додека 1.150 ученици ги проучувале проблемите за добивање вештини за решавање на проблеми и добивање искуства за т.н. критичко мислење, со примена на игри од англиската граматика, со активности и пеење песни на англиски јазик и сл.

Со допишување меѓу македонски и американски студенти и ученици е организирана вистинска културна размена и добиени се добри резултати во учењето на вештината на пишување и прераскажување на англиски јазик, во што учествувале повеќе од 120 ученици или студенти од земјава. 24 локални организации од земјава во повеќе од 19 заедници низ Македонија доброvolците ги помагале во учењето и во практикувањето на вештините за управување и за организационен развој, додека во 44 локални организации низ земјава заеднички биле планирани, изготвувани или пишувани проекти, помогнати од доброvolците.

Во оваа смисла, во април, доброvolец од "Мировниот корпус" помогнал да се организира натпревар во едно училиште во примената на уметноста, а на тема од локалната екологија, кој содржел и цртање на школски ѕид со мурал, кој ја означува важноста на будноста кај младите за проблемите на заштитата на природната околина. Друг доброvolец од САД успеал да обезбеди добивање грант од Европската унија за локална невладина организација, кој се однесувал на неговата дејност во 4 македонски села, додека група доброvolци организирале меѓуграничен камп во Македонија, во кој учествувале студенти од Албанија, Грција и од Македонија, кој овозможил поголема меѓугранична културна размена и развој на пријателството, со тоа што сите активности се спроведувале со употреба на англиски јазик.

Во сè ова можеби треба да се спомнат и бројни случаи на воспоставени пријателски односи меѓу одделни припадници на "Мировниот корпус" и нивните домаќини, кој продолжува многу години по завршувањето на мисијата на доброvolците, а со што се зацврстува и пријателството меѓу двата народа. Треба да се каже и тоа дека ваквиот начин на помагање од САД на земјите во развој бележи позитивни резултати и во областа на зближувањето на народите во светот, кој нашиот револуционер и преродбеник Гоце Делчев го разбираше како место за културен натпревар меѓу народите.

AND TAKE"

локализирани системи, со поголема автономија и право на одлучување, како и за новата улога на владините службеници во поглед на локалната самоуправа.

Доброvolците работат на изготвување проекти за добивање средства од фондовите на УСАИД и од други европски институции, кои се користат во надминувањето на проблемите кои настанаа во транзицијата. Локалните организации се обучуваат како да создаваат партнерски односи и да ја обезбедат примената на корисни проекти за подобрување на животот на граѓаните, а особено и на развојот на соработката и поголеми врски меѓу општините, невладините организации и членовите на заедниците.

Доброvolците на "Мировниот корпус" живеат во мултиетнички средини, во градови и села од Охрид до Куманово, од Миравци, Зрновци, Кочани до Гостивар и Дебар, во Кавадарци и Битола и во многу други урбани и рурални места.

РЕЗУЛТАТИ ПОСТИГНАТИ НИЗ РАБОТА

Низ оваа соработка и помош организациите добиваат тимски играчи, ентузијастички, со нови идеи и начини на решавање



ВЕЛИГДЕНСКИ ХЕПЕНИНГ